



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Главен според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 30 мај 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-722; Телекс 11756

418.

Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за контниот план и за билансите за буџетите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/82) во член 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во книговодството за буџетот на општествено-политичката заедница се искажуваат и добрата од општ интерес и други средства и нивните извори со кои општествено-политичката заедница располага и управува до нивниот пренос врз корисниците на општествени средства, ако тие средства и нивните извори не се искажуваат во книговодството на органот односно организацијата на општествено-политичката заедница“.

Член 2

Во Контниот план за буџетите на општествено-политичките заедници, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите на буџетите на општествено-политичките заедници, се вршат следните измени и дополненија:

1) називот на класата „0“ се менува и гласи: „КЛАСА 0: ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ ОПЗ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ, СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА И СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ“, а пред групата конта „04 – Долгорочни пласмани“ се воведуваат нови групи конта кои гласат:

„ 00 – ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ

- 000 – Земјишта
- 001 – Шуми
- 002 – Станови и станбени згради
- 003 – Други градежни објекти
- 004 – Опрема
- 005 – Други средства

01 – СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

- 010 – Издвоени парични средства за инвестиции
- 011 – Побарувања за аванси по основ на инвестиции
- 013 – Залихи на инвестиционен материјал
- 014 – Инвестиции во тек

02 – ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ

- 022 – Исправка на вредноста на становите и станбените згради

023 – Исправка на вредноста на други градежни објекти

024 – Исправка на вредноста на опремата

028 – Исправка на вредноста на другите средства“;

2) по групата конта „05 – Средства на резервите“ се додава нова група конта 06, која гласи:

„06 – СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

- 060 – Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 061 – Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 062 – Други побарувања од средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди“;

3) групата конта 09 се менува и гласи:

„09 – УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

- 090 – Употребени средства на кредити и заеми за потребите што не се предвидени во буџетот на ОПЗ
- 095 – Непокриени расходи
- 097 – Расходи покриени со кредит“;

4) во Класа 9: „Извори на средствата“ пред групата конта 92 се воведува нова група конта 90, која гласи:

„90 – ИЗВОРИ НА ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И НА ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ

- 900 – Фонд на добра од општ интерес и на други средства со кои располага и управува ОПЗ;

5) по групата конта „95 – Извори на средствата на резервите“ се додава нова група конта 96, која гласи:

„96 – ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

- 960 – Фонд на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 961 – Обврски по основ на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди.“

Член 3

Образецот Билас на состојбата на ден _____19____ година, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за буџетите на општествено-политичките заедници се менува и гласи:

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ЗАЕДНИЦА

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден _____ 19 ____ година

АКТИВА

Реден број	Конто	Позиција	Износ	
			претходната година	текушната година
1	2	3	4	5
		А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА		
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕ-СМЕТКА		
		<i>а) Парични средства</i>		
1	100	Жиро-сметка		
2	101	Благајна		
3	102	Девизна сметка		
4	103	Отворени акредитиви		
5	104	Издвоени средства за исплата на чекови		
6	108	Други парични средства		
		<i>б) Хартии од вредност</i>		
7	110	Чекови		
8	111	Обврзници		
9	118	Други хартии од вредност		
		<i>в) Побарувања</i>		
10	120	Побарувања од други ОПЗ		
11	121	Побарувања од други КОС		
12	128	Други побарувања		
		<i>г) Побарувања по основ на непокриени расходи</i>		
13	130	Побарувања по основ на непокриени расходи		
		<i>д) Краткорочни пласмани</i>		
14	150	Краткорочни депозити		
15	158	Други краткорочни пласмани		
		<i>ѓ) Финансиски и пресметковни односи во рамките на ОПЗ</i>		
16	160	Побарувања од органите на ОПЗ		
17	161	Побарувања од организациите на ОПЗ		
18	168	Други побарувања од односи во рамките на ОПЗ		
		<i>е) Активни временски разграничувања</i>		
19	195	Наплатени приходи		
20	196	Пренесен вишок на приходи од претходната година		
21	198	Други активни временски разграничувања		
		II. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ		
22	040	Долгорочни депозити		
23	048	Други долгорочни пласмани		
		III. ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ		
		<i>а) Во употреба</i>		
24	000	Земјиште		
25	001	Шуми		
26	002	Станови и станбени згради		
27	003	Други градежни објекти		
28	006	Опрема		
29	008	Други средства		
30		ВКУПНО ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ (ред. бр. 24 до 29)		
31	022	Исправка на вредноста на станови и станбени згради		
32	023	Исправка на вредноста на други градежни објекти		
33	024	Исправка на вредноста на опрема		

1	2	3	4	5
34	028	Исправка на вредноста на други средства		
35		ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА (ред. бр. 31 до 34)		
36		ВКУПНО ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС И ДРУГИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА И УПРАВУВА ОПЗ (ред. бр. 30 минус ред. бр. 35)		
		<i>б) Во подготовка</i>		
37	010	Издвоени парични средства за инвестиции		
38	011	Побарувања за аванси по основ на инвестиции		
39	013	Залихи на инвестиционен материјал		
40	014	Инвестиции во тек		
		IV. УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА НА КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ		
41	090	Употребени средства на кредити и заеми за потреби што не се предвидени во Буџетот на ОПЗ		
42	095	Непокриени расходи		
43	097	Расходи покриени со кредит		
		Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ		
44	050	Парични средства на резервите		
45	055	Пласмани на средствата на резервите		
46	058	Други побарувања од средствата на резервите		
		В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА		
47	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди		
48	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди		
49	062	Други побарувања од средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди		
		Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ		
50	070	Парични средства за други намени		
51	075	Пласмани на средствата за други намени		
52	078	Други побарувања од средствата за други намени		
		ВКУПНА АКТИВА (ред. бр. 1 до 52) АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА		

ПАСИВА

Реден број	Конто	Позиција	Износ	
			претходната година	текушната година
1	2	3	4	5
		А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА		
		<i>а) Извори на добрата од општ интерес и на други средства со кои располага и управува ОПЗ</i>		
53	900	Фонд на добрата од општ интерес и на други средства со кои располага и управува ОПЗ		
		<i>б) Обврски по долгорочни кредити и заеми</i>		
54	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица		
55	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица		
		<i>в) Обврски по краткорочни кредити и заеми</i>		
56	930	Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема домашни лица		
57	931	Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема странски лица		
		<i>г) Обврски</i>		
58	230	Обврски спрема други ОПЗ		
59	231	Обврски спрема други КОС		
60	232	Обврски за користени средства на постојаната буџетска резерва		
61	238	Други обврски		

1	2	3	4	5
		<i>д) Финансиски и пресметковни обврски во рамките на ОПЗ</i>		
62	260	Обврски спрема органите на ОПЗ		
63	261	Обврски спрема организациите на ОПЗ		
64	268	Други обврски од односите во рамките на ОПЗ		
		<i>е) Пасивни временски разграничувања</i>		
65	295	Пресметани приходи		
66	296	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година		
67	298	Други пасивни временски разграничувања		
		Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ		
68	950	Постојана буџетска резерва		
69	951	Обврски по основ на средствата на резервите		
70	958	Други извори на средствата на резервите		
		В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА		
71	960	Фонд на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди		
72	961	Обврски по основ на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди		
		Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ		
73	970	Извори на средствата за други намени		
74	971	Обврски по основ на средствата за други намени		
		ВКУПНА ПАСИВА (ред. бр. 53 до 73) ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА		

На ден _____ 19____ година
Место _____

(Потпис на раководителот на книговодството)

(Потпис на овластеното лице)

Член 4

Органите на општествено-политичките заедници кои го извршуваат буџетот се должни водењето на книговодството да го усогласат со одредбите на оваа уредба најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 231
8 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

419.

Врз основа на член 131 став 2 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО МЕГУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАКААТ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за трошоците на работењето што организациите на здружен труд за давање услуги во меѓународниот стоквен и патнички промет можат да ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85), во точка 1 одредба под 2, по зборот: „сообраќај“ се додаваат зборовите: „и услуги на влечење, спасување и вадење на бродови и други пловни објекти“.

По алинеја 30 се додава нова алинеја 31, која гласи:

– „трошоци за набавка на резервни делови со кои според Конвенцијата за заштита на човечкиот живот на море („Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори бр. 2/81), мора да биде опремен брод во меѓународниот сообраќај“;

2. Во одредбата под 3, алинеја 8 се менува и гласи: – „трошоци за растоварување на пловила поради хидролошки услови“.

По алинеја 19 се додаваат 14 нови алинеи, кои гласат:

- трошоци за вода за пиење;
- трошоци по судски одлуки или нагодби за надомест на штета причинета на странски лица;
- трошоци за опслужување и чување на пловила без екипаж во странски пристаништа;
- трошоци за давање помош при заринкувања и хава-рија;
- трошоци за ангажирање на странски стручњаци за пловидба (пилот, навигатор и сл.);
- трошоци за извлекување на пловила на навоз;
- премии за забрзување на натовар-расторар на пловила;

- трошоци за складирање на погонско гориво, мазиво и потрошен материјал во странство;
 - провизии и други надомести за банкарски услуги во странство;
 - трошоци за погранични ревизии;
 - трошоци за дезинсекција, дератизација, перење на алишта, полнење на противпожарни апарати и чистење на пловила, ако тие услуги ги вршат странски правни и физички лица;
 - трошоци за превоз на екипаж, материјал и намирници во пристаништа;
 - трошоци за технички прегледи на пловила во странство;
 - трошоци за патување во странство поради вршење работи на превоз на стоки и патници и спасување на пловни објекти."

3. Во одредбата под 4, во алинеја 3, на крајот, по зборот: „авиони“ се додаваат зборовите: „и подготовка на авиони за истовар односно натовар и за услуги што ги извршиле странски лица."

Во алинеја 5, по зборот: „ревизија“ се додаваат зборовите: „на авиони."

Во алинеја 10 на крајот, по зборовите: „(SITA CENTER)“ се додаваат зборовите: „и поштенски, телеграфски и телефонски услуги во странство."

Во алинеја 20 на крајот, по зборот: „на агенции“ се додаваат зборовите: „и на шпедитери"

Во алинеја 21 на крајот, точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „загубен багаж и штети предизвикани на лица или на објекти"

По алинеја 21 се додаваат седум нови алинеи, кои гласат:

„- трошоци за престој и сместување на екипажите и техничкиот персонал на авионите;

- трошоци за пропаганда и репрезентација;

- трошоци во врска со позајмување на резервни делови за авиони и мотори;

- провизии и други надомести за банкарски услуги во странство;

- посебни такси и даноци во странство;

- трошоци за патување во странство поради вршење работи на патнички и стоковен сообраќај;

- трошоци за други видови превози во интегралниот транспорт."

4. Одредбата под 7 се брише.

5. Досегашната одредба под 8 станува одредба под 7.

6. Во досегашната одредба под 9, која станува одредба под 8, по алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- трошоци за превоз и услуги во интегралниот транспорт;"

7. Досегашните одредби под 10 и 11 стануваат одредби под 9 и 10.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 232
8 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

420.

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 200-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИЌ КАРАЦИЌ КАКО НАСТАН ПО ЧИЈ ПОВОД ВО 1987 ГОДИНА КЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

1. Се определува 200-годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ како настан од општојугословенско значење, по чиј повод во 1987 година ќе се издадат пригодни ковани пари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 229
8 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

421.

Врз основа на член 4 став 6 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74, 68/81 и 57/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРАЗМЕРНИОТ ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ИМ СЕ НАДОМЕСТУВААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1985 ГОДИНА

1. За пензиите на борците од Народноослободителната војна кои во целост го товарат буџетот на федерацијата, на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини им се надоместуваат за 1985 година, на име водење постапка за остварување на право на пензија, просечните трошоци во износ од 1.932 динари.

2. За пензиите на борците пред 9 септември 1943 година што делумно го товарат буџетот на федерацијата, а кои се усогласени во 1985 година според одредбите на член 58 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 77/82 и 75/85), на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини им припаѓа надомест за водење на постапката за усогласување на пензиите во износ од 973 динари за 1985 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 228/86
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

422.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИ ИНВАЛИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување на воени инвалиди, траењето на лекувањето, условите, постапката и начинот за остварување на бањско и климатско лекување на кое воените инвалиди имаат право во смисла на член 60 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци (во натамошниот тест: Законот).

Член 2

На бањско и климатско лекување може да се упати воен инвалид кој во текот на последната година интензивно е лекуван со современи медицински мерки и со средства од болеста наведена како индикација во Листата на медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување (во натамошниот текст: Листата), што е отпечатена кон овој правилник и сочинува негов составен дел.

Кога воениот инвалид е лекуван од повеќе болести, лекарската комисија ќе одлучи поради која болест инвалидот треба да се упати на бањско и климатско лекување.

Член 3

Бањското и климатското лекување трае 21 ден.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на воен инвалид, во првата година по завршеното болничко лекување по претрпен мозочен удар со фатеност на екстремитетите, срцев инфаркт, тежок прелом на 'рбетот, долгите коски, и големите зглобови, лекарската комисија може да му одобри бањско и климатско лекување во траење од 30 дена, ако таа комисија оцени дека е неопходно подолго бањско и климатско лекување.

Член 4

На бањско и климатско лекување од определена болест воениот инвалид, по правило, може да се упати само онолку пати колку што во Листата е пропишан бројот на лекувањата од таа болест.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случај на потешко влошување на болеста и по спроведеното интензивно лекување со современи медицински мерки и средства, воениот инвалид може да се упати на лекување само ако лекарската комисија смета дека такво лекување е неопходно и дека пред тоа лекување се исцрпени сите други медицински оправдани мерки и средства.

Член 5

Воениот инвалид може да користи бањско и климатско лекување само еднаш во текот на календарската година.

Член 6

Предлог за упатување на воен инвалид на бањско и климатско лекување дава ординирачкиот лекар по општа медицина (во натамошниот текст: лекарот) кај кого воениот инвалид се лекува и кај кого се наоѓа медицинската документација за здравствената состојба и за лекувањето на воениот инвалид во смисла на прописите на самоуправната интересна заедница на здравството на чие подрачје инвалидот има живеалиште.

Предлог за лекување се дава на образецот Болеснички лист за бањско и климатско лекување на воен инвалид (во натамошниот текст: болеснички лист).

Образецот на болесничкиот лист е отпечатен кон овој правилник и сочинува негов составен дел.

Член 7

Податоците за поранешното користење на правото на бањско и климатско лекување во болесничкиот лист ги запишува надлежниот орган во републиката односно автономната покраина.

Член 8

Бањското и климатското лекување на воениот инвалид му го одобрува лекарската комисија од член 101 став 1 на Законот врз основа на прегледот на воениот инвалид или на медицинската документација.

Бањско и климатско лекување на воен инвалид кому му е признато правото на додаток за неџа и помош од страна на друго лице, како и неподвижен или тешко подвижен воен инвалид лекарската комисија од член 101 став 1 од Законот му го одобрува врз основа на целосна медицинска документација.

Член 9

Кога лекарската комисија ќе утврди дека се исполнети условите за бањско и климатско лекување, ќе определи

специјализирана здравствена организација на здружен труд во која во лекувањето се применува и природен фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекувањето се врши претежно со природен фактор, односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на борци и воени инвалиди во која во лекувањето се применува природен фактор (во натамошниот текст: лекувалиште).

Лекарската комисија определува најмалку две лекувалишта во кои може да се изврши бањско и климатско лекување, зависно од медицинската индикација.

Член 10

Лекарската комисија го соопштува своето мислење по предлогот на лекарот за бањско и климатско лекување на воениот инвалид веднаш по извршениот преглед на воениот инвалид или по извршениот увид во медицинската и во друга документација за здравствената состојба и лекувањето на воениот инвалид.

Член 11

Против мислењето на лекарската комисија со кое не е одобрено бањско и климатско лекување воениот инвалид може да изјави приговор до комисијата на лекари-вештаци. Приговор се изјавува веднаш по соопштувањето на мислењето, а најдоцна во рок од осум дена од денот на соопштувањето.

Член 12

За приговорот на воениот инвалид комисијата на лекари-вештаци е должна да даде свое мислење во рок од 15 дена од денот на приемот на приговорот.

Член 13

Барањето на воениот инвалид со живеалиште во странство лекарската комисија го разгледува на првата наредна седница од денот на приемот на барањето.

Член 14

Мислењето на лекарската комисија по повод барањето на воениот инвалид за бањско и климатско лекување се доставува до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина го доставува до комисијата на лекари-вештаци мислењето на лекарската комисија со кое не е одобрено бањско и климатско лекување, а против кое е изјавен приговор.

Член 15

Лекарската комисија се состанува и работи по потреба.

За својата работа лекарската комисија води дневник, во кој задолжително се внесуваат податоците за времето на работата, за името и презимето на прегледаниот инвалид, за групата на инвалидитетот и за одлуката на комисијата.

Член 16

На придружникот на воениот инвалид кому му е признато правото на додаток за неџа и помош од страна на друго лице за време на бањското и климатското лекување му се обезбедува целосна исхрана и сместување во лекувалиштето додека воениот инвалид се наоѓа на лекување.

Целосна исхрана и сместување од став 1 на овој член му се обезбедува и на придружникот на воениот инвалид на кој не му е признато правото на додаток за неџа и помош од страна на друго лице ако вкупната неспособност на воениот инвалид во времето на одобрувањето на лекувањето е еднаква на неспособноста по основ на која воениите инвалиди имаат според Законот право на додаток за неџа и помош од страна на друго лице, како и на придружникот на воениот инвалид кој врз основа на прописите за пензијата и инвалидското осигурување остварил право на паричен надомест за неџа и помош од страна на друго лице во полн обем.

Ако во лекувалиштето се обезбедуваат постојана неџа и помош, за придружникот на воениот инвалид од ст. 1 и 2 на овој член не се обезбедуваат исхрана и сместување, освен за придружникот на воен инвалид од I група кому му е

признато право на додаток за неџа и помош од страна на друго лице од прв степен кому му се обезбедува исхрана и сместување во лекувалиштето.

Лекарската комисија може на воениот инвалид да му определи придружник само за време на заминувањето на бањско и климатско лекување и враќањето и кога не е во прашање инвалид од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 17

Мислењето на лекарската комисија односно на комисијата на лекари-вештаци со кое на воениот инвалид му е одобрено бањско и климатско лекување, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина го доставува во рок од осум дена до првото назначено лекувалиште во болесничкиот лист.

Член 18

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, веднаш по приемот на болесничкиот лист за бањско и климатско лекување на воениот инвалид со живеалиште во странство, го упатува воениот инвалид во лекувалиштето определено во болесничкиот лист. Воениот инвалид носи со себе болеснички лист кој му го предава на лекувалиштето во кое е упатен.

Член 19

Ако воениот инвалид од оправдани причини (смртен случај во семејството, болест и сл.) е спречен во определениот ден да го почне лекувањето, должен е за тоа веднаш да го извести лекувалиштето што го повикало на лекување.

Лекувалиштето нема обврска, освен во случаите од член 18 на овој правилник, да прими на лекување воен инвалид што без писмена покана дошол на лекување.

Член 20

Воениот инвалид може да го прекине започнатото бањско и климатско лекување во случај на смрт на член на потесното семејство и кога е спречен да го продолжи лекувањето поради заминување на стационарно лекување или поради виша сила.

Воениот инвалид ќе го продолжи започнатото лекување во времето за кое ќе се договори со лекувалиштето.

Член 21

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина води евиденција за одобрените односно за одбиените барања на воените инвалиди за упатување на бањско и климатско лекување - врз основа на податоците од болесничкиот лист.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води на образецот Картон за бањско односно за климатско лекување на воен инвалид, што е отпечатен кон овој правилник и сочинува негов составен дел.

Врз основа на податоците од евиденцијата од став 1 на овој член, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина доставува до сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди извештај за претходната година најдоцна до 1 март текуштата година.

Член 22

Со денот на почетокот на применувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот за бањско и климатско лекување на воени инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

05/1 Бр. 257/13
22 април 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с.р.

ЛИСТА

НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ И КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ

А. Бањско лекување

1. ИНДИКАЦИИ

Бањско лекување во соодветна организација на здружен труд е индицирано за следните болести:

- 1) болести на желудникот:
 - а) гризлица на желудникот по рендгенски потврдена санација постигната со медикаментозно лекување - три години;
 - б) дуоденална гризлица во фаза на клиничка ремисија - три години;
 - в) состојба по операција на желудникот и ресекција на цревата - три години;
- 2) болести на цревата:
 - тешки и упорни облици на колитис - две години;
- 3) болести на црниот цигер:
 - а) рековалесцентни состојби по медикаментално лекување на акутен хепатитис - две години;
 - б) постхепатитична состојба или хроничен хепатитис со изразено растројување на функцијата на црниот цигер - две години;
 - в) компензирана цироза на црниот цигер - две години;
- 4) болести на жолчниот меур и жолчните патишта:
 - а) состојба по отстранување на жолчниот меур - две години по операцијата;
 - б) хронично воспаление на жолчниот меур - две години;
 - в) прележан и во рековалесценција панкреатитис;
 - г) по ресекција на панкреас - две години по операцијата;
- 5) болести на бубрезите и мочните патишта:
 - а) состојба по операцијата на бубрезите и мочните патишта - две години
 - б) урилитијаза со можност на спонтанa елиминација - две години;
 - в) болести на женските полови органи и боска:
 - а) хронични воспаливи процеси и состојба по поголеми оперативни зафати (uterus, adnexs, mamma) - три години по болничкото лекување;
 - 7) болести на локомоторниот апарат:
 - а) ревматоиден артритис (со варијанти) во сите фази - три години;
 - б) псоријатичен артритис во сите фази - три години;
 - в) спондилитис анкилопоетика (M. Bechterow) - секоја втора година до настапувањето на конечни анкилози;
 - г) дегенеративни ревматски промени на зглобовите (артроза, полиартроза) во врска со субдекомпензација, односно декомпензација, како и кај потешки статодинамски растројства - две години;
 - д) дегенеративни ревматски промени на 'рбетот (спондилоза, спондилоартроза), следени со статички и функционални испади - две години;
 - ф) деформитети на 'рбетниот столб (кифозис, сколиозис, коксалара, крура-вара итн.), следени со тешки статодинамски растројства - две години;
 - е) екстраартикуларен ревматизам (тендовагинитис, миозитис, периартритис итн.) следен со упорни болки, со контрактури и со други функционални испади - во текот на една година;
 - ж) остеогени, артрогени, миогени, десмогени, контрактури, како и декомпензирани дископатии пред операција односно по операција - во текот на една година;
 - з) ампутациони чунки во случаи на потешка хипотрофија на мускулите на развој на контрактури и декубитални улцери, при подготовки за промена на протези - секоја втора година;
 - с) состојба по завршено болничко лекување поради тешки кршења на 'рбетот, долгите коски или големите зглобови - две години;
 - 8) болести на метаболизмот и ендокрини болести:
 - а) шеќерна болест терапевтски добро урамнотезена - три години;
 - б) урична дијатеза и уричен артритис - три години;

9) болести на периферниот и на централниот нервен систем:

а) невритис, полиневритис, полиневропатија и невралгија (токсичен, воспалителен, метаболичен или трауматски) по клиничка обработка и медикаментозна терапија – две години;

б) фантомска болка, клинички потврдена – две години;

в) состојба по оперативен зафат на периферниот и централниот нервен систем – три години;

г) парези, плегии (моно, хеми, пара) по завршеното болничко лекување – три години;

д) прогресивна мускулна дистрофија и други миопатии по болничкото лекување или по медикаментозната терапија – три години;

е) мултипла склероза, сирингомиелија, Паркинсонова болест, по завршена клиничка обработка и лекување и посебна препорака за балнеокинези-терапија во специјализирана здравствена организација на здружен труд со природен фактор на лекување – три години;

ж) коронарна болест – состојба по оперативни зафати на срцето, со коронарни и големи крвни садови:

а) состојба по инфаркт на миокардот со цел на рехабилитација само во специјализирана здравствена организација на здружен труд со природен фактор на лекување – три години;

б) состојба по оперативни зафати на срцето, со коронарни и големи крвни садови, по завршеното клиничко лекување само во специјализирани здравствени организации на здружен труд со природен фактор на лекување – три години;

в) манифестни и лабораториски утврдени состојби на ангина пекторис – три години;

г) хронични прогресивни опструирачки болести на артеријата на екстремитетите од прв и втор степен, конзервативно или оперативно лекување – две години;

II. КОНТРАИНДИКАЦИИ

Бањско лекување е контраиндицирано за следните болести:

1) според општата контраиндикација:

а) сите акутни фебрилни состојби;

б) сите облици на туберкулози на белите дробови или на други органи, со знаци на активитет;

в) кахектични и дементни состојби;

г) состојба по прележано инфективно заболување и пообемно крварење во траење до три месеци;

д) крвни болести – пернициозна анемија, тешка анемија, хеморагична дијатеза, панмијелофтиза, агранулоцитоза;

2) болести на желудникот:

а) гризлица на желудникот во фаза на еволуција (со рендгенски видлива ниша);

б) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот;

в) гризлица на дванаестопрсното црево со компликации (пенетрација, перфорација, крварење) или со зачестени кризи на болките;

3) болести на цревата:

субоклузии;

4) болести на црниот дигер;

а) цироза на црниот дигер со езофагеални варикозитети или асцитес (декомпензирана цироза на црниот дигер);

б) апсцес на црниот дигер;

5) акутни болести на жолчниот меур и жолчните патишта;

а) камен на жолчниот меур или жолчните патишта;

б) хидроп на жолчниот меур;

в) акутни болести на бубрезите и мочните патишта;

а) потешки облици на акутен нефритис и субдекомпензирана состојба на бубрезите;

б) непроодни мочни патишта следени со секундарна инфекција и хидронефроза;

7) состојба и болести на женските органи:

а) бременост;

б) метрорагија;

8) болести на зглобовите;

ревматска треска во фаза на еволуција со промени на срцето и без промени на срцето;

9) болести на периферниот и централниот нервен систем:

а) потешки органски болести на централниот нервен систем, како што се активни воспалителни заболувања, експанзивни процеси, херидегенеративни заболувања;

б) епилепсија, освен при упатување во стационарна здравствена организација на здружен труд со природен фактор на лекување;

в) потешки психози и психопатии;

10) болести на ендокриниот систем:

а) тешок облик на шеќерна болест склон на ацидоза;

б) други потешки ендокрини болести (SU Cushing, Mb Simmonds, акромегалија, манифестна тетанија и др.);

11) болести на белите дробови:

емфизем на белите дробови со респираторна инсуфициенција од потежок степен;

12) болести на срцето и крвните садови:

а) валвуларни мани во фаза на еволуција или субдекомпензација;

б) сите кардиопатии во фаза на субдекомпензација;

в) други потешки органски болести на срцето, нестабилна ангина пекторис и трети и четврти стадиум на опструктивни болести на периферните артерии;

г) состојба со изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцереброренални промени;

13) болести на коските:

остеоартикуларна туберкулоза.

Б. Климатско лекување на планини

I. ИНДИКАЦИИ

Климатско лекување во планини до 1.200 метри е индицирано за следните болести:

1) болести на хематопоезните органи: посилна секундарна анемија по завршеното болничко лекување – две години;

2) неспецифични болести на органите за дишење:

а) полесни и потешки облици на бронхиална астма – три години;

б) болести на белите дробови излекувани со хируршка интервенција и со дополнително лекување – три години;

3) болести на ендокриниот систем:

М. Basedow и хипертиреоза во ремисија постигната со лекување – две години;

4) психички растројства:

а) реактивни психоневрози со соматски симптоми – како продолжение на болничко лекување – две години;

5) туберкулоза на белите дробови и на други органи:

а) излекувана туберкулоза на белите дробови или на други органи, смирена со активно лекување – три години;

б) туберкулоза на белите дробови излекувана со хируршка интервенција и дополнително лекување – три години;

в) туберкулоза на серозите по исчезнување на сите манифестации на активитет – две години;

г) туберкулозни заболувања на окото по примената на специјална терапија – две години.

II. КОНТРАИНДИКАЦИИ

Лекување во планини е контраиндицирано за следните болести:

1) сите акутни тешки болести придружувани со фебрилитет или без него;

2) неуспешно лекување на малигни тумори и на нестабилизирани малигни хемопатии;

3) сите облици на туберкулози на белите дробови и на други органи со знаци на активитет;

4) нелекувани пернициозни анемии;

5) кахектични и дементни состојби;

6) опсесивно-фобични неврози;

7) облици на акутен нефритис и субдекомпензирани состојби на бубрезите;

8) непроодни мочни патишта придружувани со секундарна инфекција и хидронефроза;

9) метрорагија;

10) сите кардиопатии во субдекомпензирана фаза;

11) состојби на изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцереброренални промени.

V. Лекување на море**I. ИНДИКАЦИИ**

Лекување на море е индицирано за следните болести:

- 1) болести на органите за дишење:
 - а) полесни облици на бронхијална астма што бара морска клима: две години;
 - б) потешки форми на бронхијална астма што бара морска клима - три години;
 - в) бронхијална астма со изразена респираторна инсуфициенција - три години;
 - г) дифузен хроничен бронхитис, со бронхиектази, или без бронхиектази, со знаци на потешка респираторна инсуфициенција - до две години;
 - д) хроничен рецидивирачки ринофаринголарингитис - две години;
 - е) поголеми хируршки зафати на горните и долните дишни патишта со додатно лекување - три години;
- 2) туберкулоза:
 - а) специфичен лимфаденитис по завршено туберкулозостатично или хируршко лекување - две години;
 - б) остеоарткуларна туберкулоза без фистули - три години;
 - в) туберкулозен аднекситис - две години;
 - 3) ампутирани чкунки во случај на потешка хипотрофија на мускулите, на развој на контрактури и декубитални улцери, при подготвување за промена на протези - секоја втора година за долните и секоја трета година за горните екстремитети;
 - 4) невритис, полиневритис, полинеуропатија и невралгија (токсични, воспални, метаболички или трауматски) по клиничка обработка и медикаментозна терапија во стационарна здравствена организација на здружен труд со природен фактор на лекување - две години;
 - 5) генерализирана псоријаза:
 - а) псоријаза во фаза на генерализација;
 - б) генерализиран невродерматитис или хронични рецидивирачки алергични болести на кожата - две години;
 - б) коронарна болест - состојба по оперативни зафати на срцето, на коронарни и големи артерии:
 - а) состојби по инфаркт на миокард, со цел за рехабилитација, само во специјализирана здравствена организација на здружен труд со природен фактор на лекување - три години;

б) состојба по оперативни зафати на срцето, коронарните и големите крвни садови, по завршеното клиничко лекување само во специјализирани здравствени организации на здружен труд - три години;

в) манифестна и лабораториски утврдена стабилна ангина пекторис - три години;

г) хронични прогресивни опструирачки болести на артерија на екстремитетите на прв и трет стадиум, конзервативно или оперативно лекување - две години.

Во случаите од одредбите под а) и б) на оваа точка лекувањето може да се спроведува и во специјализирани здравствени организации на здружен труд со природен фактор на лекување, што не се на море.

II. КОНТРАИНДИКАЦИИ

Лекување на море е контрадицирано за следните болести:

- 1) потешки акутни болести, со фибрилитет и без фибрилитет;
- 2) сите активни облици на туберкулоза на белите дробови, серозите и грлото;
- 3) сите тешки болести на окото;
- 4) неуспешно лекување на малигни тумори и нестабилизирани малигнхемопатии;
- 5) пернициозни анемии, хеморалгични дијатези, агранулоцитози, панимиелофтизи;
- 6) цироза на црниот дигер со езофагеални варикозитети или асцитис;
- 7) потешки облици на акутен нефритис и субдекомпензирани состојби на бубрезите;
- 8) кахетични и дементни состојби;
- 9) метрорагија, потешки органски болести на нервниот систем, како што се воспални заболувања, експанзивни процеси и хередидегенеративни заболувања;
- 10) потешки психози и психопатии;
- 11) епилепсија;
- 12) М. Basedow и хипертиреоза во фаза на лекување;
- 13) тешки облици на шеќерна болест со склоност кон ацидоза;
- 14) заболувања на срцето во фаза на субдекомпензација, освен ако воен инвалид се упатува во специјализирана здравствена организација на здружен труд со природен фактор на лекување;
- 15) состојба на изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцереброренални промени;
- 16) дерматоза со улцерации.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА
ПОКРАЈИНА _____

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА _____

Број _____

_____ 19 _____ година

**БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ
ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕН ИНВАЛИД**

I. Општи податоци

Презиме и име _____

Име на таткото _____ Моминско семејно име _____

Пол - женски
машки

Година на раѓање _____ Живеалиште _____

Улица и број _____

Лична карта бр. _____ издадена во _____ 19 _____ година

Инвалид _____ група, со _____ % инвалидитет, воен - мирновременски

II. Историја на болеста

1. Анамнеза _____

2. Досегашни лекувања и резултати:

а) бањски и климатски лекувања за последните пет години (податоците ги запишува надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина од евиденцијата за лекувањето на воениот инвалид)

Година	Болест	Лекувалиште	Резултати од лекувањето
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

б) лекување на болести за кои се бара бањско, односно климатско лекување во лекувалиште _____

3. Сегашни функционални растројувања _____

4. Објективни наоди:

Тежина _____ Височина _____ Крвен притисок _____

Пулс _____ Се _____

а) клинички наод (срце, бели дробови и др.) _____

б) лабораториски наод (моч, изметаште, желудочен сок итн.) _____

в) хематолошки наод _____

г) рендгенски наод и флуорограф _____

д) специјални наоди _____

5. Дијагноза _____

III. Мислење на лекарот

1. Постојат медицински индикации за лекување во бања - на море - на планина, во траење од _____ дена (да се наведе болеста од Листата на медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување).

2. Лекувањето треба да се изврши во (да се наведе специјализираната организација на здружен труд во која во лекувањето се применува природен фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекувањето се врши претежно со природен фактор, односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на борците и воените инвалиди во која во лекувањето се применува природен фактор).

3. Нема услови за бањско и климатско лекување од следните причини:

_____ (потпис на лекарот)

IV. Мислење на лекарската комисија

1. Постојат медицински индикации и се одобрува бањско или климатско лекување во траење од _____ дена (да се наведе болеста од Листата на медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување) и ќе се изврши во (да се наведе специјализираната организација на здружен труд во која во лекувањето се применува и природен фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекување се врши со претежно природен фактор, односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на борци и воени инвалиди во која во лекувањето се применува природен фактор)

2. Нема услови за бањско и климатско лекување од следните причини:

3. Воениот инвалид има - нема право на придружник за време на бањското и климатското лекување, односно само за време на патувањето на бањско и климатско лекување

На _____ 19_____ година

Согласни со мислењето
на лекарската комисија (да-не)

(потпис на воениот инвалид)

1) _____

2) _____

3) _____

(потписи на членовите на лекарската комисија)

V. Мислење на комисијата на лекари-вештаци

1. Приговорот на воениот инвалид на мислењето на лекарската комисија за бањско и климатско лекување во 19_____ година е основан и постојат медицински индикации (да се наведе болеста од Листата на медицинските индикации и контраиндикации за бањско и климатско лекување) за лекување во бања - на море - на планина.

2. Приговорот на воениот инвалид на мислењето на лекарите за лекување во 19_____ година е неоснован од следните причини _____

3. Лекувањето ќе се изврши во (да се наведе специјализираната организација на здружен труд во која во лекувањето се применува и природен фактор, друга здравствена организација на здружен труд во која лекувањето се врши претежно со природен фактор односно организација на здружен труд основана за лекување, одмор и рекреација на борци и воени инвалиди во која во лекувањето се применува природниот фактор)

4. Воениот инвалид има - нема право на придружник за време на бањското и климатското лекување, односно само за време на патувањето на бањско и климатско лекување.

На _____ 19_____ година

1) _____

2) _____

3) _____

(потписи на членовите на лекарската комисија)

VI. Податоци за бањско и климатско лекување

Лекувалиште _____ Број на лекарскиот дневник _____

ЛЕКАРСКИ ДНЕВНИК

Наод при доаѓањето на лекување

На _____ 19_____ година

Тежина _____ Височина _____ Крвен притисок _____

Пулс _____ Се _____

Бели дробови _____ Срце _____

Други наоди _____

Лабораториски наоди _____

Дијагноза _____

Терапија _____

Диета _____

ТЕК НА ЛЕКУВАЊЕТО

Датум	Наод	Се	Терапија	
			бањско-климатска	друга

Наод при заминување од лекување _____

Тежина _____ Височина _____ Крвен притисок _____

Пулс _____ Се _____

Бели дробови _____ Срце _____

Резултат од лекувањето (излечен, подобрен, непроменет, влошен, летален)

Мислење на лекарот _____

Лекување е започнато _____ завршено _____

Вкупно денови _____

М.П.

(потпис на лекарот)

VII. Потврда од инвалидот за бањското, односно климатското лекување

Потврдувам дека во лекувалиштето _____

поминав на лекување од _____ до _____ заклучно,
т.е.вкупно _____ дена.

Место _____

На _____ 19 _____ година

(потпис на воениот инвалид)

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА

КАРТОН

НА БАЊСКОТО, ОДНОСНО КЛИМАТСКОТО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ ИНВАЛИД

		воен инвалид _____ група, _____				
(презиме и име)					(адреса)	
Година	Дијагноза - назив на болеста	Одобрено лекување			Успех на лекувањето	Не е одобрено лекување
		во бања	на море	на планина		

423.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ И МАНОВАКУУММЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата за притисок со еластични мерни елементи и со директно покажување, што се наменети за мерење на натпритисок и вакуумски притисок на течности, парен и гасови (во понатамошниот текст: мерила).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.P-(1;2;4)/1.

Член 2

Под мерила, во смисла на овој правилник, се подразбираат манометри, вакуумметри и мановакуумметри што се употребуваат без помошни направи, така што поместувањето на подвижниот механизам поради притисок се користи за непосредно читање на покажувањето и кои имаат горна граница на мерење меѓу 0,5 МПа и 1000 МПа.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења, и тоа:

1) еластичен мерен елемент е елемент на мерилото (на пример, манометарска цевка, мембрана, мев) кој под влијание на мерниот притисок еластично се деформира, а деформацијата преку подвижната направа предизвикува поместување на стрелката пред скалата;

2) натпритисок е притисок поголем од референтниот притисок, со користење на референтниот притисок како почетна точка на мерењето;

3) потпритисок (вакуумски притисок) е притисок помал од референтниот притисок, со користење на референтниот притисок како почетна точка на мерењето;

4) референтен притисок е барометарски притисок (апсолутен атмосферски притисок) на местото на мерењето;

5) постојан притисок е притисок кој не се менува или кој континуирано се менува со брзина која не преминува 1% од збирот на границите на опсегот на мерењето на мерилото во секунда, при што вкупната промена на притисокот во минута не преминува 5% од збирот на границите на опсегот на мерењето;

6) променлив притисок е притисок кој се зголемува или се намалува по кој и да е закон на периодичност или непериодичност, со брзина чија вредност е меѓу 1% и 10% од збирот на границите на опсегот на мерењето на мерилото во секунда;

7) нормални услови се услови што мораат да бидат исполнети при употребата на мерилото, и тоа:

а) бројникот на мерилото да се постави вертикално;

б) лесна и континуирана промена на притисокот да го исклучува влијанието на силата на инерцијата;

в) температурата на мерилото и на околината да биде 20°C, со разлика што не предизвикува промена во покажувањето поголема од 1/5 од најголемата дозволена грешка;

г) да не постојат вибрации или потреси. Ако постојат полесни вибрации или потреси, тие не смеат да предизвикаат амплитуди во осцилацијата на стрелката кои преминуваат 1/10 од поделокот;

д) да биде исклучено влијанието на статичкиот притисок на столбот на течноста (ако притисокот го пренесува некоја течност) врз мерилото;

е) средството што го пренесува притисокот мора да биде некој неутрален (неагресивен) гас - за мерила чија горна граница на мерењето не преминува 0,25 МПа;

ж) средството што го пренесува притисокот мора да биде течност - за мерила чија горна граница на мерењето преминува 0,25 МПа;

8) номинални услови се услови за употреба на мерилото, кои се однесуваат особено на:

а) работната положба на мерилото во која бројникот не е вертикален;

б) температура на мерилото и на околината што се разликува од 20°C;

в) статички притисок на столбот на течноста што е земен предвид при прегледот на мерилото;

г) средство за пренесување на притисокот што се разликува од средството од точка 7 одредба под е) на овој член;

9) најголема дозволена грешка при употребата на мерилото е најголемата дозволена грешка на покажување на мерилото во употреба под номинални услови;

10) најголема дозволена грешка при прегледот на мерилото (граница на грешката при првиот преглед) е најголема дозволена грешка при прегледот на нови и поправени мерила под номинални услови;

11) ознака на класата на точност на мерилото (К) е број што ја означува апсолутната вредност на најголемата дозволена грешка при употребата на мерилото, изразена во проценти на збирот на границите на опсегот на мерењето;

12) варијација на покажување на мерилото е разликата во покажувањето на мерилото при опаѓање на притисокот и при зголемување на притисокот за определен измерен притисок.

Член 4

Вредноста на горната граница на мерењето мора да биде избрана од еден од следните редови на големини, и тоа: $1 \cdot 10^n$; $1,6 \cdot 10^n$; $2,5 \cdot 10^n$; $4 \cdot 10^n$; $6 \cdot 10^n$; или $1 \cdot 10^n$; $2 \cdot 10^n$; $5 \cdot 10^n$; каде што n е цел број – позитивен, негативен или нула.

Член 5

Најголеми дозволени грешки на мерењето во нормални услови се следните:

1) при прегледот на нови и поправени мерила (прв преглед) $\pm 0,8 K$, каде што коефициентот K е изразен со број еднаков на класата на точност и ја изразува грешката на мерењето:

а) за мерила со еднострана поделба во проценти на горната граница на мерењето;

б) за мерила со обострана поделба во проценти на збирот на горните граници на мерењето;

2) при употреба и при периодични прегледи на мерилата $\pm K$.

Варијациите на покажувањето на мерилото не смеат да ја преминуваат апсолутната вредност на најголемите дозволени грешки од став 1 на овој член.

При периодични прегледи на определени видови мерила, најголемите дозволени грешки и варијациите на покажувањето се исти како и при првиот преглед. Тие мерила, за време меѓу два прегледа, во однос на нивните метролошки својства, се сметаат како нови односно поправени мерила.

При атмосферски притисок стрелката на мерилото треба да се запре на цртата на поделбата која означува нулева точка или во границите што одговараат на најголемата дозволена грешка.

Член 6

Стабилност на метролошките својства на мерилото при употреба се обезбедува со исполнување на следните услови, и тоа:

1) манометрите и мановакуумметрите мораат во траење од шест часа да го издржат дејството на натпритисок што е еднаков на горната граница на мерењето;

2) манометрите и мановакуумметрите мораат во траење од 15 минути да го издржат дејството на натпритисок кој ја преминува горната граница на мерењето за вредностите дадени во следната табела:

Горна граница на мерењето во МПа	Испитуван притисок во проценти од горната граница на мерењето
до 60	110
над 60 до 1000	105

По враќање на притисокот на нула и држење на мерилото без притисок во траење од еден час, најголемите дозволени грешки на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилото не смеат да ги преминуваат вредностите пропишани во член 5 ст. 1 и 2 од овој правилник;

3) мерилата мораат да издржат притисок кој бавно се менува од 20% до 40% до 60% до 80% во однос на горната граница на мерењето со зачестеност која не преминува 60 осцилации во минута според следната табела:

Горна граница на мерењето во МПа	Граници на осцилациите во проценти од горната граница на мерењето	Број на осцилации
до 10	од 30 до 70	15.000
од 10 до 60	од 40 до 60	10.000
од 60 до 160	од 40 до 60	5.000
од 160 до 1000	од 40 до 60	1.000

По држење на мерилото без притисок во траење од еден час, најголемите дозволени грешки на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилото не смеат да ги преминуваат вредностите пропишани во член 5 ст. 1 и 2 од овој правилник.

Член 7

Во нормални услови мерилата не смеат да се употребуваат:

1) при мерење на натпритисок:

а) над $3/4$ од горната граница на мерењето, ако притисокот е постојан и не преминува 100 МПа;

б) над $2/3$ од горната граница на мерењето, ако притисокот е променлив и не преминува 100 МПа;

в) над $2/3$ од горната граница на мерењето, ако притисокот е постојан, а е еднаков или поголем од 100 МПа;

г) над $1/2$ од горната граница на мерењето, ако притисокот е променлив, а е еднаков или поголем од 100 МПа;

2) при мерење на вакуумски притисок – на горната граница на мерењето.

Член 8

Мерилата се распоредуваат во следните класи на точност: 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; и 4 или 0,2; 0,5; 1; 2 и 5.

Член 9

Метролошките својства на мерилата не смеат да се менуваат при транспорт на мерилото. При транспортот спакуваните мерила мораат да издржат:

1) температура на околината од -20°C и $+50^{\circ}\text{C}$ во траење од по шест часа на секоја од тие температури;

2) потреси со забрзување од 30 m/s^2 и зачестеност од 80 до 120 удари во минута во траење од два часа.

По излагање на мерилото на условите за транспорт (температури и потреси) од став 1 на овој член, најголемите дозволени грешки на мерењето и варијациите на покажувањето на мерилото не смеат да ги преминуваат вредностите од член 5 ст. 1 и 2 на овој правилник.

Член 10

Мерилата мораат да ги задржат своите метролошки својства во следните услови на употреба, и тоа:

1) кога се поставени во затворени простории што се загреваат и кои се без прав;

2) при мерење на притисокот на неагресивно средство;

3) ако температурата на околината во која се наоѓа средството за пренесување на притисокот е меѓу 0°C и 60°C ;

4) под дејство на влажност до 80%;

5) при вибрации и потреси што не ја доведуваат стрелката во осцилација над $1/10$ од апсолутната вредност на најголемата дозволена грешка.

Член 11

Кукиштето на мерилото, при условите за употреба на мерилото од член 10 на овој правилник, мора да го заштити мерниот механизам и скалата од продирање на прав и влага, како и од удари и оштетувања.

Член 12

Мерилата за специјална употреба мораат да ги задржат своите метролошки својства во следните услови за употреба:

1) при мерење на притисокот на лепливо и агресивно средство;

- 2) под дејство на потреси, вибрации и нагли удари на притисокот;
- 3) на ниски температури (до -50°C);
- 4) под дејство на вода, при висока концентрација на прав и под дејство на влажност над 80%;
- 5) на слободен простор, во агресивна атмосфера.

Член 13

Врвот на стрелката мора да покрива 1/10 до 9/10 од должината на најкратките црти на поделбата.

Врвот на стрелката мора да има форма на еднокрак триаголник чија основица не ја преминува ширината на најтесната црта на поделбата и чиј агол на врвот не преминува 60° .

За мерила од класа на точност 0,6 и помала, врвот на стрелката мора да има форма на нож кој е поставен вертикално на рамнината на поделбата и чија ширина не ја преминува ширината на најтесната црта на поделбата.

Врвот на стрелката може да има и друга форма, ако таа обезбедува точност на отчитувањето која одговара на грешка што не преминува 1/5 од границата на најголема-та дозволена грешка на мерењето.

Мерилата можат да имаат механизам за корекција на покажувањето преку промена на положбата на стрелката во однос на бројникот.

Член 14

Вредноста на секој поделок мора да биде претставена во форма $1 \cdot 10^n$; или $2 \cdot 10^n$; или $5 \cdot 10^n$; при што таа мора да биде што е можно поблиска до вредноста на најголемата дозволена грешка при употребата на мерилото (каде што n е цел број – позитивен, негативен или нула).

Ширината на поделокот не смее да биде помала од 1 mm.

Ширините на поделоките на линеарната скала не смеат меѓусебно да се разликуваат повеќе од 1/5 од ширината на најмалиот поделок.

Ширината на цртата на поделбата не смее да биде поголема од 1/5 од ширината на поделокот.

Најмалку четири црти на поделбата мораат да бидат обележани со броеви, со тоа што се обележува најмалку секоја десетта црта на поделбата, освен ако секоја десетта црта на поделбата не е особено истакната со својата должина.

Броевите со кои се обележани цртите на поделбата мораат непосредно да ја изразуваат големината на измерениот притисок без примена на факторот множење.

Член 15

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 16

На бројникот на мерилото мораат да бидат напишани:

- 1) ознаката на мерната единица;
- 2) ознаката на класата на точност;
- 3) службената ознака на типот на мерилото, ако е извршено испитување на типот;
- 4) симболот за вакуумски притисок – знакот „-“ (минус) на вакуумметрите и на вакуумметрискиот дел од скалата на мановакуумметрот (пред или под бројот што ја означува горната граница на мерењето на вакуумот);
- 5) номиналните услови за употреба, ако тие се разликуваат од нормалните услови.

На бројникот на мерила што се наменети за мерење на притисокот на течности, пареи или гасови чии својства бараат особено употреба на мерилото, мора да биде назначено средството за пренесување на притисокот чија употреба е забранета (на пример, на бројникот на мерилата што го мерат притисокот на кислород мораат да бидат напишани зборовите за предупредување: „забрането мазиво“ или симболот што за таа цел е предвиден со југословенски стандард).

Член 17

На бројникот на мерилото можат да се напишат и дополнителни поделби, како и знаци што ја преминуваат ширината на цртите на поделбата предвидена во став 4 од член 14 на овој правилник:

- 1) заради обележување на интервалите на дозволениот отклон на врвот на стрелката од нулевата црта на поделбата;
- 2) заради обележување на работниот опсег на мерењето;
- 3) поради влијанието на додатниот притисок што го предизвикува столбот на течноста што го пренесува притисокот на мерилото;
- 4) заради далечинско отчитување.

Член 18

На бројникот или на куќиштето на мерилото мораат да се напишат:

- 1) фирмата – односно називот или знакот на производителот;
- 2) фабричниот број (текуштиот број на производството);
- 3) годината на производството.

Член 19

На мерилата што се наоѓаат во употреба на денот на влегувањето во сила на овој правилник нема да се применуваат одредбите на чл. 4, 13 и 14 од овој правилник.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за манометри, вакуумметри и мановакуумметри („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/80).

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-3544/1
18 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,
Милосав Воичиќ, с.р.

424.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРОТОЧНИ МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНА НА ТЕЧНОСТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности, што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организационите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, кои произведуваат или поправаат проточни мерила за зафатнина на течност.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.Z-16/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности, мораат да имаат V или VI степен стручна

подготовка, од соодветна насока и мораат да ја познаваат постапката и методите за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности.

Член 3

За преглед на проточни мерила за зафатнина на течност е потребна следната опрема:

- 1) една или повеќе испитни патеки;
- 2) соодветен напорен систем со регулатор и со мерило за проток од класа на точност 0,05 и можност за регулација во опсег на притисокот од Q_{\min} до Q_{\max} на мерилата што се прегледуваат;
- 3) резервоари со соодветна зафатнина;
- 4) еталон на мерен сад од класа на точност 0,05 или 0,1, зависно од зафатнината на садот;
- 5) еталон проточни мерила од класа на точност 0,2 или подобра;
- 6) секундомер.

Член 4

Работната просторија за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно голема за сместување на потребна опрема;
- 4) во неа и во нејзината околина да нема извор на претеси што би влијаеле врз точноста на мерењето;
- 5) во неа да се наоѓа маса и стол за работа на работникот;
- 6) во неа да се наоѓа термометар чиј поделок не е поголем од $0,1^{\circ}\text{C}$ и барометар за мерење на атмосферскиот притисок.

Член 5

Изворите на топлота што служат за греење на работната просторија треба да се доволно оддалечени од местото на кое се врши преглед на проточните мерила за зафатнина на течности и изградени така што да овозможуваат равномерно загревање на работната просторија.

Член 6

Температурата во работната просторија за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности мора да биде $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Член 7

Опремата во работната просторија за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности мора да биде заштитена од директно продирање на сончеви зраци.

Член 8

Работната просторија мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C.9.100, предвиден во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо” и да се изведува како „општо” осветление.

Член 9

Во работната просторија за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности не смеат да се држат предмети што би можеле да го смеќаваат нормалното вршење на преглед ниту смеат за време на прегледот да се вршат други дејствија.

Член 10

Големината на работната просторија за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности се определува зависно од големината на опремата за преглед.

Член 11

Мерните патеки мораат да бидат изведени така што да издржат проба на притисок најмалку еднаков на најго-

лемиот дозволен притисок за проточните мерила за зафатнина на течности што се прегледуваат.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-908/1
11 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с. р.

425.

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84 и 24/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување средства што можат да се користат за инвестиции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/84), во член 2 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Одредбите на овој правилник не се однесуваат и на плаќањата и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестициите што организациите на здружен труд и други организации и заедници (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) ги вршат во согласност со член 7 став 1 точ. 1, 2, 5, 7, 8 и 9 и со член 17 точ. 1 и 2 од Законот за обезбедување обртни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84 и 9/86), како и на плаќањата и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето за основните средства што други корисници на општествени средства, освен организациите на здружен труд (во натамошниот текст: други корисници на општествени средства), ќе ги набават до износот на непотрошената амортизација, износот на примените надомести за уништени основни средства и за пренесени основни средства со надомест и износот на примените парични средства по основ на продадените основни средства, како и на примените износи на паричните средства за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

Организацијата на здружен труд и друг корисник на општествени средства кога плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето го врши во согласност со одредбата на став 2 од овој член, како доказ дека располага со средства за тие намени и поднесува на Службата за општествено книговодство извод од деловните книги.”

Член 2

Во образецот: „СИ-ОЗТ” во колона 2 текстот под редниот број 2 се менува и гласи:

„Износ на амортизацијата според стапките утврдени со самоуправен општ акт”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-5286/1
25 април 1986 година
Белград

Заменик
на сојузниот секретар за
финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

426.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за шински возила за специјална намена, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Свртнички и колосечни врски за рудници со подземна експлоатација. Видови, термини и дефиниции — — — — — JUS P.S9.121
- 2) Едноставна јамска свртница и колосечна врска. Полупречник 20 m, наклон 1:5. Колосек 600 mm — — — — — JUS P.S9.122
- 3) Едноставна јамска свртница и колосечна врска. Полупречник 30 m, наклон 1:6. Колосек 600 mm — — — — — JUS P.S9.123
- 4) Едноставна јамска свртница и колосечна врска. Полупречник 50 m, наклон 1:7. Колосек 600 mm — — — — — JUS P.S9.124
- 5) Едноставна јамска свртница и колосечна врска. Полупречник 120 m, наклон 1:9. Колосек 900 mm — — — — — JUS P.S9.125

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS P.S9.121, чиешто применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на шински возила за специјална намена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1861/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

427.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Текстил. Метражни стоки - ткаенини. Избор на основните карактеристики — JUS F.C0.012
- 2) Текстил. Метражни стоки. Определување на густината на жиците на ткаенината односно на редовите на низите на плетивото — — — — — JUS F.S2.013

- 3) Текстил. Метражни стоки. Определување на должината на парчето - намотката — — — — — JUS F.S2.014
- 4) Текстил. Метражни стоки. Определување на широчината на парчето - намотката — — — — — JUS F.S2.015
- 5) Текстил. Метражни стоки. Определување на масата по единица на должина и единица на површина — — — — — JUS F.S2.016
- 6) Текстил. Метражни стоки. Определување на дебелината — — — — — JUS F.S2.021

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на текстил што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Физикални испитувања на текстил. Определување на густината на жиците на ткаенината — — — — — JUS F.S2.013
 - 2) Физикални испитувања на текстил. Определување на должината на ткаенината — — — — — JUS F.S2.014
 - 3) Физикални испитувања на текстил. Определување на широчината на ткаенината — — — — — JUS F.S2.015
 - 4) Физикални испитувања на текстил. Определување тежината на ткаенините — — — — — JUS F.S2.016
 - 5) Физикални испитувања на текстил. Определување на дебелината на ткаенините — — — — — JUS F.S2.021
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/58).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1852/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

428.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНА ЖИЦА ЗА ЗАВАРЕНИ АРМАТУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за челична жица за заварени арматури, кој ќе има следниот назив и ознака:

- Челична жица за заварени арматури.
Технички услови — — — — — JUS C.B6.013

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челична жица за заварени арматури што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за влечена челична жица за заварени градежни арматури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/80).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1859/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

429.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за механички испитувања на металите, кој го има следниот назив и ознака:

Механички испитувања на металите.
Статички испитувања. Испитување со свиткување. — — — — — JUS C.A4.005

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на механички испитувања на металите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на челикот со свиткување — — — — — JUS C.A4.005 донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на челик („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/62);

2) Испитување со свиткување — — — — — JUS C.A4.205 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на механичкото испитување на бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/66);

3) Лесни метали и нивни легури. Испитување на лимови и ленти со дебелина од 0,2 до 7 mm со просто свиткување — — — JUS C.A4.105 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методот на механичкото испитување на обоените метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1860/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

430.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АКУСТИКА И ЕЛЕКТРОАКУСТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за акустика и електроакустика, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Акустика и електроакустика. Општи термини и дефиниции — — — — — JUS N.A0.801

2) Акустика и електроакустика. Параметри и системи на претворувачите, микрофони, звучници, слушалки, различни уреди. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.A0.802

3) Акустика и електроакустика. Физиолошка, музичка и архитектонска акустика. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.A0.803

4) Акустика и електроакустика. Подводен звук. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.A0.804

5) Електроакустика. Снимање и репродукција на звукот. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.A0.806

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1865/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

431.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ ЗА ГМЕЧЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за алуминиум и легури на алуминиум за гмечење, кој го има следниот назив и ознака:

Алуминиум и легури на алуминиум за гмечење. Фолии, ленти и табли за прехранбената индустрија. Технички услови — JUS C.C6.100

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алуминиум и легури на алуминиум за гмечење од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1866/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

432.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И СРОДНИ ПОСТАПКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заварување и сродни постапки, кој го има следниот назив и ознака:

Заварување и сродни постапки. Упростено прикажување на шевовите на цртежите — — — — — JUS C.T3.011

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на заварување и сродни постапки од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за заварување и сродни постапки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/80).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1857/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Букашин Драгоевиќ, с.р.

433.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВРТКИ ЗА ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за завртки за дрво, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Завртки за дрво. Технички услови — — — —	JUS M.B1.024
2) Завртки за дрво со шестострана глава — — — — —	JUS M.B1.500
3) Завртки за дрво со впуштена глава и врез — — — — —	JUS M.B1.510
4) Завртки за дрво со впуштена глава со крстест врез — — — — —	JUS M.B1.515
5) Завртки за дрво со впуштена глава во форма на лека и со врез — — — — —	JUS M.B1.520
6) Завртки за дрво со впуштена глава во форма на лека со крстест врез — — — — —	JUS M.B1.525
7) Завртки за дрво со полутркалезна глава и врез — — — — —	JUS M.B1.530
8) Завртки за дрво со полутркалезна глава со крстест врез — — — — —	JUS M.B1.535.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на завртки за дрво што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Вијци за дрво со шестострана глава, за општа намена — — — — —	JUS M.B1.500 донесен со Решението за југословенските стандарди за вијчени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/67);
2) Вијци за дрво со впуштена глава и врез, за општа примена — — — — —	JUS M.B1.510
3) Вијци за дрво со сочивеста глава и врез, за општа примена — — — — —	JUS M.B1.520

4) Вијци за дрво со полуокругла глава и врез, за општа примена — — — — — JUS M.B1.530 донесени со Решението за југословенските стандарди за вијци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/67);

5) Вијци за дрво со впуштена глава со крстат врез, груба класа на изработка — — — — — JUS M.B1.515

6) Вијци за дрво со впуштена леќеста глава со крстат врез, груба класа на изработка — — — — — JUS M.B1.525

7) Вијци за дрво со полутркалезна глава со крстат врез, груба класа на изработка — — — — — JUS M.B1.535 донесени со Решението за југословенските стандарди за вијчни стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/69);

8) Вијци за дрво. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.B1.024 донесени со Решението за југословенските стандарди за вијци, навртки и слични елементи за спојување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1854/1
21 април 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

434.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ ТЕЧНОСТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за испарливи органски течности, кој го има следниот назив и ознака:

Испарливи органски течности, технички. Определување на карактеристиките на дестилацијата — — — — — JUS H.B8.040

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Определување на кривата на дестилацијата на течни органски соединенија — — — — — JUS H.B8.040 донесен со Решението за југословенските стандарди од об-

ласта на испитувањето на хемиските соединенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1851/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

435.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЧНИ ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАГЛЕНВОДОРОДОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за течни халогени деривати на јагленводородот, кој го има следниот назив и ознака:

Течни халогени дериват на јагленводородот, технички. Определување на точката на заматувањето — — — — — JUS H.B8.044

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Течни халогени деривати на јагленводородот, технички. Определување на точката на матење (замаглување) — — — — — JUS H. B8.044 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија (услови на квалитетот и методи на испитувањето), („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1850/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

436.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАВОЈ ЗА ЗАВРТКИ ЗА ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за навој за завртки за дрво, кој го има следниот назив и ознака:

Навој за завртки за дрво. Форма, мери, дозволени отстапувања и завршоци на завртките — — — — — JUS M.B0.105

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на навој за завртки за дрво од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Навој за вијци за дрво. Форма, мери и толеранции — — — — — JUS M.B0.105
донесен со Решението за југословенските стандарди за навој, вијци и навртки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1853/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

437.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИ ЗАВЕРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за градежни заварени арматурни мрежи, кој го има следниот назив и ознака:

Градежни заварени арматурни мрежи — — — — — JUS H.B8.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на градежни заварени арматурни мрежи, кои ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1864/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

438.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАГЛЕНО- ВОДОРОДИ ОД АРОМАТИЧЕН РЕД

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за јагленоводороди од ароматичен ред, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Јагленоводороди од ароматичен ред. Земање на мостри — — — — — JUS H.B8.001
- 2) Јагленоводороди од ароматичен ред. Определување на густината на бензен, ксилен и толуен на 20°C со пикнометар по Липкин — — — — — JUS H.B8.002
- 3) Јагленоводороди на ароматичен ред. Определување на густината на бензин, ксилен и толуен на 20°C со аерометар — JUS H.B8.003
- 4) Јагленоводороди од ароматичен ред. Определување на остатокот по впарувањето на производите со точка на вриење од 150°C. Гравиметриски метод — — — JUS H.B8.004
- 5) Јагленоводороди од ароматичен ред. Испитување на киселоста, неутралноста и или алкалноста — — — — — JUS H.B8.005
- 6) Јагленоводороди од ароматичен ред. Утврдување на бојата по третирање со сулфурна киселина. Колориметриски метод — — — — — JUS H.B8.006
- 7) Јагленоводороди од ароматичен ред. Утврдување на присуството на меркаптан (тиол) - Докторов тест — — — — JUS H.B8.007
- 8) Јагленоводороди од ароматичен ред. Технички. Утврдување на корозивноста на бакарот — — — — — JUS H.B8.009
- 9) Јагленоводороди од ароматичен ред. Утврдување на бојата по третирање со сулфурна киселина (според растоворот $K_2S_2O_8$). Колориметриски метод — — — — JUS H.B8.037

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Ароматски јаглеводороди. Земање мостри на бензен и на сродни производи — JUS H.B8.531 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на ароматски јаглеводороди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1848/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

439.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДОДАТНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за додатни и помошни материјали за заварување, кој го има следниот назив и ознака:

Додатни и помошни материјали за заварување. Волфрамови електроди за електрично заварување во заштита на инертни гасови и за заварување и режење со плазма. Технички услови — — — — — JUS C.H3.030

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на додатни и помошни материјали за заварување кои ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1858/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

440.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СЕПАРИРАН АГРЕГАТ (ГРАНУЛАТ) ЗА БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за сепариран агрегат (гранулат) за бетон, кој го има следниот назив и ознака:

Сепариран агрегат (гранулат) за бетон. Технички услови — — — — — JUS B.B2.010.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на сепариран агрегат (гранулат) за бетон од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1863/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

441.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИРОДЕН АГРЕГАТ И КАМЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АГРЕГАТ ЗА БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за природен агрегат и камен за производство на агрегат за бетон, кој го има следниот назив и ознака:

Природен агрегат и камен за производство на агрегат за бетон. Технички услови — — — — — JUS B.B2.009

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на природен агрегат и камен за производство на агрегат за бетон од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-1862/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

442.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пластични маси. Определување на впивањето на вода — — — — — JUS G.S2.620
- 2) Пластични маси. Определување на отпорноста спрема течните хемикалии, вклучувајќи ја водата — — — — — JUS G.S2.622

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пластични маси. Определување на впивањето на вода — — — — — JUS G.S2.620 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластичните маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67);
- 2) Пластични маси. Определување на впивање во зоврена вода — — — — — JUS G.S2.621 донесен со Решението за Југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/68).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-1855/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

443.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОЈНИ ПРИКЛУЧОЦИ СО ЗАСЕЧЕН ПРСТЕН ЗА ЦЕВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за навојни приклучоци со засечен прстен за цевки, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Навојни приклучоци со засечен прстен за цевки. Коленеста спојка. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.705
- 2) Навојни приклучоци со засечен прстен за цевки. Преграден приклучок за заварување. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.714
- 3) Навоен приклучок со засечен прстен за цевки. Навојна спојка за приварување. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.715
- 4) Навоен приклучок со засечен прстен за цевки. Колено. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.718
- 5) Навоен приклучок со засечен прстен за цевки. Наставка за приварување. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.719
- 6) Навоен приклучок со засечен прстен за цевки. Преградната наставка. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.731
- 7) Навоен приклучок со засечен прстен за цевки. Чаура за зајакнување крајот на цевките. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.734

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Диспозиција, состав и главни мерки на спојките и приклучоците. Коленеста спојка — — — — — JUS M.B6.705
- 2) Диспозиција, состав и главни мерки на спојките и приклучоците. Цевен провод непропустливо заварен за преграда — — — — — JUS M.B6.714
- 3) Диспозиција, состав и главни мерки на спојките и приклучоците. Спојка со цевна наставка за приварување — — — — — JUS M.B6.715
- 4) Облик и мерки на составните делови на спојки и приклучоци. Колено за спојки — — — — — JUS M.B6.718
- 5) Облик и мерки на составните делови на спојките и приклучоците. Цевна наставка за приварување, за спојки — — — — — JUS M.B6.719
- 6) Облик и мерки на составните делови на спојките и приклучоците. Цевна наставка за непропустливо заварување за преграда — — — — — JUS M.B6.731 донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни спојки и приклучоци со сечен прстен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72);
- 7) Цевни спојки и приклучоци со всечен прстен. Прстен за зајакнување на меки и тенки цевки. Облик и мерки — — — — — JUS M.B6.734 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хидраликата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-1856/1
21 април 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драговиќ, с. р.

444.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за здравствено осигурување на воените осигуреници („Службен лист СФРЈ“, бр. 32/78), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИЈЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО ЗА ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА И ЗА ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР

Член 1

Во Правилникот за индикациите, стандардите за материјалите и за роковите на траењето на очни и слушни помагала и за помагала за овозможување на гласен говор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83), во член 2 став 1 под А. точка 9) по зборовите: „магнетофон и две магнетофонски ленти“ се додаваат зборовите: „или касетофон“.

Член 2

Во член 9 став 2 се менува и гласи:

„Магнетофон и магнетофонски ленти, или касетофон, добива слепо осигурено лице, и тоа: дете што се наоѓа на школување, а други осигурени лица – ако се членови на библиотека за слепи.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, на слепо осигурено лице – дете што се наоѓа на школување и на друго осигурено лице кое е член на библиотека за слепи, наместо магнетофон или касетофон може да му се даде репродуктор.“

Став 3 станува став 4.

Досегашниот став 4, кој станува став 5, се менува и гласи:

„Лицето на кое му е признато помагало од овој член, помагалото го набавува преку сојузот на слепите на републиката односно на автономната покраина во која има живеалиште, ако тоа може да се набави на домашниот пазар, со тоа што надомест му се признава во височина на набавната цена по која помагалото се испорачува преку сојузот на слепите.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 3

Во член 11 став 1 во точка 13) бројот: „10“ се заменува со бројот: „5“, во точка 15) зборот: „седум“ се заменува со зборот: „десет“, а во точка 16) зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „шест месеци“.

По точка 16) се додава нова точка 17) која гласи:

„17) за репродуктор – 7 години.“

Член 4

На осигурено лице на кое му е доделен часовник за слепи до денот на влегувањето на овој правилник во сила, друг часовник за слепи му се доделува под условите пропишани со овој правилник, по истекот на рокот од пет години од денот на добивањето на тој часовник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 34-1
22 мај 1986 година
Белград

Собрание за Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

445.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85) сојузниот секретар за надворешна трговија, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославије, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИЦИТЕ ЗА СТРУЧНО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Работите на надворешнотрговскиот промет што се однесуваат на склучувањето и извршувањето на договорите за извоз и увоз на стоки и на вршењето стопански услуги во надворешнотрговскиот промет (комерцијални работи) можат да ги вршат работниците што имаат:

1) економски или правен факултет или факултет за надворешна трговија или висока или виша школа од економско-комерцијална насока или висока или виша школа за надворешна трговија, и најмалку две години работно искуство на работи на надворешнотрговскиот промет во организациите на здружен труд односно две години работно искуство на работи во врска со економските односи со странство во други самоуправни организации или во сојузните, републичките или покраинските органи на управата и знаење на еден светски јазик; или

2) висока или виша школска подготовка, освен школската подготовка од точка 1 на овој член, и најмалку три години работно искуство на работите на надворешнотрговскиот промет од таа точка во организациите на здружен труд, односно најмалку три години работно искуство на работи во врска со економските односи со странство во самоуправните организации или сојузните, републичките или во покраинските органи на управата, положен посебен стручен испит за работа на комерцијални работи во надворешнотрговскиот промет и знаење на еден светски јазик.

Член 2

Правните работи во надворешнотрговскиот промет (склучување договори за тој промет, застапување и претставување на организациите на здружен труд, водење арбитражна и судска постапка и др.) можат да ги вршат работници што имаат правен факултет и најмалку две години работно искуство на правни работи во надворешнотрговскиот промет во организациите на здружен труд, односно најмалку две години работно искуство на работи во врска со економските односи со странство во други самоуправни организации или во сојузните, републичките или покраинските органи на управата, во јавното правобранителство или во стопанскиот суд и знаење на еден од светските јазици.

Член 3

Девизно-финансиските работи, царинските работи, работите на извршувањето на договорите за извоз и увоз на стоки и за вршење на стопански услуги во надвореш-

нотрговскиот промет, можат да ги вршат работници што имаат:

1) економски или правен факултет или факултет за надворешна трговија или висока или виша школа од економско-комерцијална насока, или висока или виша школа за надворешна трговија, најмалку две години работно искуство на работите од овој член и познавање на еден светски јазик;

2) висока или виша школска подготовка, освен школската подготовка од точка 1 на овој член, најмалку три години работно искуство на работите од овој член, положен посебен стручен испит за работа на тие работи и познавање на еден светски јазик;

3) средна школска подготовка, најмалку пет години работно искуство на работите од овој член, положен посебен стручен испит за работа на тие работи и познавање на еден светски јазик.

Член 4

Работниците што вршат само определени работи во надворешнотрговскиот промет (туристички работи со странство, работи на договорена контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет, инвестициони работи и сл.), наместо школската подготовка пропишана во чл. 1 и 3 од овој правилник, можат да имаат и висока или виша школска подготовка од соодветна насока.

Член 5

Посебни овластувања и одговорности за вршење на работи на надворешнотрговскиот промет можат да имаат работниците што, покрај условите од член 1 на овој правилник, ги исполнуваат и следните услови:

1) да имаат висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство на соодветни работи;

2) да покажале добри резултати во досегашната работа;

3) да не се осудувани за повреда на својот углед, угледот на својата или друга организација и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) да не се осудувани за кривични дела од член 158 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, и да не се осудувани за стопански престап од тој закон, од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85) и од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85) за кој им е изречена парична казна во износ поголем од 50.000 динари.

Член 6

Полагањето на посебен стручен испит од чл. 1 и 3 на овој правилник се обезбедува според член 10 став 5 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

Член 7

Потврда за исполнувањето на условите од овој правилник дава стопанската комора на републиката односно стопанската комора на автономната покраина врз основа на следната документација:

1) препис на диплома односно свидетелство за школската подготовка и потврда за положен посебен стручен испит;

2) препис на уверение за знаење на јазикот, издадено од страна на овластена организација;

3) податоци за годините на работниот стаж на работите на надворешнотрговскиот промет, со назнака на видот на тие работи и каде тие работи се вршени;

4) потврда дека работникот не е казнуван односно дека изминал пропишаниот рок за бришење на казната, издадена од органот надлежен за евидентирање на односните казни;

5) одлука за избор на работникот со посебни овластувања и одговорности или решение за распоредување на стручниот работник на надворешнотрговски работи;

6) работна карактеристика од точка 2 на член 5 од овој правилник издадена од страна на органот што со самоуправен општ акт на организацијата на здружен труд е овластен да ги издава тие карактеристики.

Член 8

Работниците што правото на вршење на работите на надворешнотрговскиот промет го стекнале според одредбите на Одлуката за минималната стручна подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците што имаат посебни овластувања и одговорности и другите стручни работници за вршење работи на надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/78), можат и натаму да ги вршат тие работи.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Одлуката за минималната стручна подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците што имаат посебни овластувања и одговорности и другите стручни работници за вршење работи на надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/78).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 25003

28 април 1986 година

Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

446.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85), сојузниот секретар за надворешна трговија, по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИЦИТЕ ЗА СТРУЧНО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Стопански дејности во странство, можат да вршат раководни и други стручни работници кои покрај условите од Правилникот за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците за стручно вршење на работите на надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/86) ги исполнуваат и следните услови:

1) да го зборуваат јазикот на земјата во која се распоредуваат на работа односно еден од светските јазици што е во употреба во таа земја;

2) да не се осудувани на кривични дела од член 85 на Законот за вршење на стопански дејности во странство и за стопански престап од член 80 на тој закон за кој им е изречена парична казна во износ поголем од 50.000 динари;

3) пред заминувањето во странство да работеле најмалку шест месеци во организацијата односно заедницата која ги упатува на работа во странство, во согласност со самоуправниот општ акт;

4) ако вршеле работи на стопански дејности во странство или биле на работа во дипломатски односно конзуларни претставништва на СФРЈ во странство – по враќањето од странство да поминале најмалку три години на работа во Југославија;

5) на работа во земјите во развој да не биле подолго од шест години, во развиените земји на пазарното стопанство – подолго од пет години, а во другите земји – подолго од четири години односно во текот на работниот стаж да не вршеле стопански дејности во странство подолго од 16 години;

б) да се оспособувале односно усовршувале за вршење на работи на надворешнотрговскиот промет според член 10 став 5 од Законот за вршење на стопански дејности во странство.

Член 2

Административно-техничките, книговодствените и слични работи во врска со вршењето на стопански дејности во странство да можат да ги вршат лица што имаат соодветна стручна подготовка и што го зборуваат јазикот на земјата во која се распоредуваат на работа и кои зборуваат еден од светските јазици што се во употреба во таа земја.

Член 3

Потврда за исполнување на условите од овој правилник издава стопанската комора на републиката, односно стопанската комора на автономната покраина врз основа на следната документација:

1) потврда дека работникот ги исполнува условите од Правилникот за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците за стручно вршење на работите на надворешнотрговскиот промет;

2) потврда или уверение од овластената организација за знаење на странски јазик;

3) потврда дека не е казуван;

4) потврда издадена од страна на организацијата односно заедницата за времето поминато на работа во странство, во смисла на точка 5 член 1 од овој правилник;

5) потврда за оспособеноста односно за усовршувањето од точка 6 член 1 на овој правилник, односно потврда од Стопанската комора на Југославија дека не е обезбедено тоа оспособување и усовршување.

Член 4

На работниците на кои до денот на влегувањето во сила на овој правилник надлежните органи во републиката односно во автономната покраина им издаде уверение, односно потврда дека ги исполнуваат условите за вршење на стопански дејности во странство, можат да продолжат со вршењето на тие работи во странство до истекот на времето за кое се распоредени на работа во странство.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 25004
28 април 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

447.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Во Одлуката за учество на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства во поднесувањето на трошоците за користење на здравствена заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/85), во точка 2 став 2 бројот: „20“ се заменува со бројот: „30“.

2. Точка 7 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-1
22 мај 1986 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на
Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

448.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

1. Во Одлуката за височината на надоместот за погребни трошоци во случај на смрт на осигурено лице („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/82, 15/84 и 31/85), во точка 1 одредба под 1) се менува и гласи:

„1) во случај на смрт на воен осигуреник и на осигурено лице кое има повеќе од седум години живот – во височина на еден личен доход што на денот на смртта на тоа лице му припаѓа на водник I класа од 20. положбена група (личен доход по чинот без зголемување по основ на годините поминати во чинот, личен доход според положбата, армиски додаток без зголемување по основ на преместување и дел од личниот доход по основ на минат труд кој припаѓа со пет години пензиски стаж);“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 33-1
22 мај 1986 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на
Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

449.

Врз основа на член 40 и 41 став 2 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Одлуката за начинот на употреба на превозните средства и за височината на надоместот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83, 15/84 и 31/85) точка 4 се менува и гласи:

„На осигуреното лице упатено на лекување во странство и на неговиот придружник им припаѓа надомест на трошоците за превоз и дневница на име трошоци за исхрана и сместување.“

Надомест на трошоците за превоз му припаѓа на осигуреното лице и на неговиот придружник за редовни превозни средства на јавниот сообраќај (авион – економска класа, железница – I класа).

По исклучок, на осигуреното лице и на неговиот придружник може да им се определи и друг вид превоз, ако природата на болеста тоа го бара.

Дневницата од став 1 на овој член се пресметува во височина од 80% од дневниците од II група, на начинот утврден со прописот за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци и со прописот за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните организации им се признават во материјални трошоци.

На осигурено лице – дете до седум години живот му припаѓа надомест на трошоците за превоз и дневница во височина од 50% од дневниците утврдени во смисла на став 4 од оваа точка.

Дневница на име трошоци за исхрана и сместување се исплатува за време на амбулантно лекување, а ако осигуреното лице е сместено во стационарна здравствена установа во која има бесплатно сместување и исхрана, му припаѓа 20% од надоместот утврден според одредбата на став 4 од оваа точка.

На придружникот на осигуреното лице, ако е определен, му припаѓа надомест на патните трошоци за сместување и исхрана според одредбата на став 4 од оваа точка.

По исклучок, на стручен придружник на осигуреното лице упатено на лекување во странство му припаѓа надомест на трошоците за сместување и исхрана во височина на дневницата за службено патување во одделни земји во рамките на износите утврдени со прописот на Сојузниот извршен совет за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци, што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци, според групите определени во прописот за надомест на патните и други трошоци за патување во странство на активните воени лица и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 32-1
22 мај 1986 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување
на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

450.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии на воените осигуреници се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица во 1986 година, така што од 1 јануари 1986 година се зголемуваат за 16,8%.

2. Како основ за усогласување на пензиите од точка 1 на оваа одлука се зема износот на старосната, инвалидската и семејната пензија од јануари 1986 година, со тоа што

за усогласување на семејната пензија ќе се земе износот без заштитниот додаток.

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно решение се сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден уживател.

4. Вкупниот износ на пензијата усогласена според ова одлука и на додатокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го премине износот на најголемиот месечен личен доход на член на Претседателството на СФРЈ.

5. Усогласување на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување посебно решение.

6. Пензиите усогласени според одредбите од оваа одлука што се остварени по 1 јули 1983 година ќе се исплатат во согласност со чл. 83 и 169 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 30-1
22 мај 1986 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување
на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

451.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85) и член 66 став 1 точка 18 од Законот за народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА НАПЛАТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за условите и роковите под кои може да се одобри продолжување на рокот на наплата на извезените стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/86, во точка 2 во одредба под 1, во првиот ред, по зборот: „стоките“ на обете места се додаваат зборовите: „и услугите“.

По одредбата под б) се додава нова одредба под 7), која гласи:

„7) ако се извезуваат финални производи од дрво, хартија, автомобили и резервни делови за автомобили во прекуморски земји (освен во земјите на Европа и земјите на Средоземјето)“.

2. Во точка 5 став 1 одредба под 3 износот: „од 10.000 динари“ се заменува со износот: „од 25.000 динари“, а во одредбата под 4) износот: „од 10.000 динари“ се заменува со износот: „од 15.000 динари“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 45
12 мај 1986 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик – гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Слободан Станојевиќ, с. р.

452.

Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86 и 23/86) во точка 3 во став 1 процентот: „9,0%” се заменува со процентот: „11,0%”.

2. По точка 3 се додава нова точка 3а која гласи:

„3а. Банките што даваат рамковни кредити можат исклучително да ги зголемат своите динарски пласмани над порастот на тие пласмани утврден во точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука до износот од 1% од состојбата на тие пласмани на 31 декември 1985 година, со тоа што овој посебен лимит да може да се користи само за покривање на дел од рамковните кредити од состојбата на 31 јануари 1986 година, што банките, спред заклучокот на Советот на гувернерите, донесен на 282. седница од 18 февруари 1986 година, се должни да го вклучат во утврдените рамки на порастот на пласманот според утврдената динамика по тој заклучок за периодот од 1 април до 30 јуни 1986 година.

Во посебен лимит од став 1 на оваа точка банките не можат да склучуваат дел од состојбата на рамковниот кредит што е опфатен со утврдениот редовен лимит во периодот до 31 март 1986 година, како ни зголемувањето на тој кредит што е остварено во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година”.

3. Точката 6 се менува и гласи:

„Под динарски пласмани на банките, во смисла на оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани, вклучувајќи ги и рамковните кредити што се користат по принцип на текуштата сметка во согласност со член 107 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83 и 16/86), што банките им го даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на интерни банки, на граѓански правни лица и на граѓани, освен пласманите што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница”.

4. Во точка 8 по ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат:

„Банките што не ќе остварат пораст на динарските пласмани од точка 3 на оваа одлука до височината од таа точка можат, по исклучок, да им го отстапуваат на другите банки неискористениот дел на тој пораст, под услов дека стекнале право на користење на тој посебен лимит, во смисла на точка 3 став 4 од оваа одлука и тоа отстапување да се врши наменски само за давање на пласманите од точка 3 на оваа одлука.

Банките кај кои износот на рамковните кредити, кој се покрива со посебен лимит од точка 3а на оваа одлука, е помал од износот на тој лимит, можат неискористениот износ на тој лимит да им го отстапуваат наменски само на банките кај кои обврската за вклучување на дел од рамковните кредити во утврдените рамки е поголема од нивниот посебен лимит од став 1 на оваа точка.”

Досегашниот став 3 останува став 5.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О.бр. 46
26 мај 1986 година
Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ с. р.

453.

Врз основа на чл. 33 и 66 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86), во точка 1 во одредбата под 11 по зборот: „кредити” се става записка и се додаваат зборовите: „вклучувајќи ги и рамковните кредити.”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О.бр. 47
26 мај 1986 година
Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

454.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите на користењето на примарната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86) во точка 15 став 1 зборовите: „во височина до 65%”, се заменуваат со зборовите: „во височина до 45%”.

2. Одредбите на точка 1 од оваа одлука ќе се применуваат од денот на склучувањето на договор за долгорочни

кредити во согласност со член 4 од Законот за претворање на краткорочните кредити дадени на Југословенската банка за меѓународна економска соработка во долгорочни кредити за намените на дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/86).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 48
26 мај 1986 година
Белград

Претседател на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

455.

Врз основа на член 22 и член 56 точка 3 на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ И ТРАНЗИТОТ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ ПЛАМЕНИЦА КАЈ ЈАБОЛКОТО И КРУШАТА (ERWINIA AMYLOVORA (BURILL) WINSLOW ET AL.)

1. Заради спречување на внесувањето на предизвикувачот на карантинската растителна болест - пламеница кај јабољкото и крушата *Erwinia amylovora* (Burill) Winslow et al. во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се забранува увоз и транзит на живи растенија и нивни делови (освен плодови и семе) ако транзитот не се врши во затворени превозни средства (контејнери, камиони - ладилници, вагони - ладилници и поштенски пакети) и без претовар, од следните родови: дива мушмула (*Ame-lanchier*), јапонска дуња (*Chaenomeles*), мушмуличка (*Cotoneaster*), глог (*Crataegus*), дуња (*Cydonia*), јапонска мушмула (*Eriobotrya*), јабољко (*Malus*), мушмула (*Mespilus*), глоговица (*Rugosantha*), круша (*Pirus*), оскоруша (*Sorbus*) и *Stranvaesin*, од заразените подрачја од следните земји: Белгија, Данска, Др Германија, Франција, Холандија, Полска, СР Германија, Велика Британија, Индија, Кина, НДР Кореа, Р. Кореа, Турција, Виетнам, Нови Зеланд, Гватемала, Канада, Мексико, САД и Кипар.

2. Се определува карантински надзор над растенијата од точка 1 на оваа наредба од незаразените подрачја на земјите од таа точка што се увезуваат заради одгледување.

Карантинскиот надзор се однесува на целото живо растение (на сите негови делови).

Карантинскиот надзор се врши и тоа:

1) со одгледување на растенија на определена изолирана парцела во траење од два вегетациона периода;
2) со проверка на видот и количината на растението што се одгледува;

3) со проверка на здравствената состојба на растението за време на вегетацијата, најмалку три пати во текот на вегетациониот период, а според потреба и со лабораториски методи;

4) со забрана на размножување, изнесување на растението и неговите делови од определена парцела, односно карантински објект или преместување на друга парцела, без одобрение од надлежниот републички односно надлежниот покраински орган;

3. За вршењето и престанувањето на карантинскиот надзор надлежниот републички односно надлежниот покраински орган го известува Сојузниот комитет за земјоделство и, согласно со републичкиот односно покраинскиот пропис, држателот на растенијата.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3479/1
9 мај 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Милорад Станоевиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за измени и дополне-нија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуп-равни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисници-те на тие приходи, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/86 се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

Во точка 3 наместо броевите: „34.400” и „68.501” треба да стојат броевите: „34400” и „68501”.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 15 мај 1986 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 41 став 2 на Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО ФРАНКФУРТ

За генерален конзул во Франкфурт се назначува Франц Пристовшек, заменик на претседателот на Комисијата на СР Словенија за односи со верските заедници.

С.п.п. бр 711
17 април 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планира-

ње Јован Вељковиќ, со 28 февруари 1986 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 717
24 април 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет го донесува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Данило Перовиќ, порано секретар во Сојузната заедница за работите на цените.

С.п.п. бр. 878/1-8
8 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет го донесува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање Михајло Милјаниќ, со 30 април 1986 година и се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 879
8 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО ЦИРИХ

За генерален конзул во Цирих се назначува Тихомир

Обукина, специјален советник – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 894
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО МЕЛБУРН

За генерален конзул во Мелбурн се назначува Никола Нешовски, специјален советник – раководител на група во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 897
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии ГАРИП ХАЏИНИ, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 898
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија

м-р Чедомир Ковачевиќ, заради истекот на времето на кое е назначен.

Именованиот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.л. бр. 899
14 мај 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Страна

СОДРЖИНА :

	Страна		Страна
418. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за континенталниот план и за билансите за буџетите на општествено-политичките заедници — — — —	905	438. Правилник за југословенските стандарди за јагленоводороди од ароматичен ред — — — —	925
419. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за трошоците на работењето што организациите на здружен труд за давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет можат да ги плаќаат во странство — — — —	908	439. Правилник за југословенскиот стандард за додатни и помошни материјали за заварување — — — —	926
420. Одлука за определување на 200-годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ како настан по чиј повод во 1987 година ќе се издадат пригодни ковани пари — — — —	909	440. Правилник за југословенскиот стандард за сепариран агрегат (гранулат) за бетон — — — —	926
421. Одлука за утврдување на височината на сразмерниот дел од трошоците за водење постапка за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување што им се надоместуваат на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини за 1985 година — — — —	409	441. Правилник за југословенскиот стандард за природен агрегат и камен за производство на агрегат за бетон — — — —	926
422. Правилник за бањско и климатско лекување на воени инвалиди — — — —	409	442. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — —	927
423. Правилник за метролошките услови за манометри, вакуумметри и мановакуумметри — — — —	917	443. Правилник за југословенските стандарди за навојни приклучки со засечен прстен за цевки — — — —	927
424. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на проточни мерила за зафатнина на течности — — — —	919	444. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за индикациите, стандардите за материјалите и за роковите на траењето за очни и слушни помагала и за помагала за овозможување на гласен говор — — — —	928
425. Правилник за измени на Правилникот за начинот на утврдување средства што можат да се користат за инвестиции — — — —	920	445. Правилник за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците за стручно вршење на работите на надворешнотрговскиот промет — — — —	928
426. Правилник за југословенските стандарди за шински возила за специјална намена — — — —	921	446. Правилник за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците за стручно вршење на работите на стопанските дејности во странство — — — —	929
427. Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — —	921	447. Одлука за измена на Одлуката за учество на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства во поднесувањето на трошоците за користење на здравствена заштита — — — —	930
428. Правилник за југословенскиот стандард за челична жица за заварени арматури — — — —	921	448. Одлука за измена на Одлуката за височината на надоместот за погребни трошоци во случај на смрт на осигурено лице — — — —	930
429. Правилник за југословенскиот стандард за механички испитувања на металите — — — —	922	449. Одлука за измена на Одлуката за начинот на употреба на превозните средства и за височината на надоместот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — — — —	930
430. Правилник за југословенските стандарди за акустика и електроакустика — — — —	922	450. Одлука за усогласување на пензиите на воените осигуреници со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — — —	931
431. Правилник за југословенскиот стандард за алуминиум и легури на алуминиум за гмечење — — — —	923	451. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите и роковите под кои може да се одобри продолжување на рокот на наплата на извезените стоки и услуги — — — —	931
432. Правилник за југословенскиот стандард за заварување и сродни постапки — — — —	923	452. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1986 година — — — —	932
433. Правилник за југословенските стандарди за завртки за дрво — — — —	923	453. Одлука за дополнење на Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на други финансиски организации — — — —	932
434. Правилник за југословенскиот стандард за испарливи органски течности — — — —	924	454. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите на користењето на примарната емисија во 1986 година — — — —	932
435. Правилник за југословенскиот стандард за течни халогени деривати на јагленоводородот — — — —	924	455. Наредба за забрана и ограничување на увозот и транзитот на одделни видови растенија за спречување на внесување пламеница кај јаболкото и крушата (<i>Erwinia amylovoza</i> (Burrill) Wimslow et oe.) — — — —	933
436. Правилник за југословенскиот стандард за навој за завртки за дрво — — — —	925	Исправка на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — —	933
437. Правилник за југословенскиот стандард за хемиски производи во течна состојба — — — —	925	Назначувања и разрешувања — — — —	933

